

Проблемот со името на Република Македонија беше во фокусот на медиумите, но и косовското прашање, кое беше тема на Самитот, а ја актуелизираа новинарите од албанските редакции, кои беа заинтересирани зошто во Охрид не беше поканет косовскиот премиер Фатмир Сејдиу.

"Македонија не може да покани претседател на земја околу чија независност оваа држава нема изградено став", изјави домаќинот на Самитот во Охрид, претседателот на РМ, Бранко Црвенковски.

Централното прашање, енергетското поврзување на земјите од Балканот, беше маргинализирано, бидејќи политичките прашања го зедаа приматот.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Самитот на претседателите на земјите од Централна Европа, кој се одржа во Охрид, не донесе обврзувачки политички заклучоци или документи, но порака дека Балканот не смее да остане слепо црево на Европската унија и на Алијансата.

По букурешкиот Самит на НАТО и по ветото на Грција за приемот на Република Македонија во воено-политичкиот сојуз, значително се зајакнаа позициите на естремистите во регионот. На тој начин, девизата дека Балканот не е мртов, ги оживеа политичките страсти во соседството. Политиката на отворени врати умре, таа е заменета со фактот на двојни стандарди, а суровото време на тапкање по рамо заврши. Сега регионот има нови главоболки, приказната за брзо признавање на независно Косово спласна, Србија и натаму тоне во неизвесност, а Македонија чека на предвремените изборни резултати. Во сенка на овие проблеми минаа главните поенти, енергетското спојување и иднината на земјите во евроатлантските процеси.

ЗАКАНА И КОРИСТ

Државниците кои присуствуваа на охридскиот Самит донесоа заклучоци, кои се поврзуваат со актуелни теми, кризата во проширувањето на ЕУ, Косово и проблемот со името. Шеснаесет шефови на држави и тројца специјални претставници едногласно ја прифатија позицијата дека процесот на евроатлантски интеграции нема да може да се

"СЛЕПОТО ЦРЕВО ДА ЈА "ОТРУЕ" ЕУ



МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНА ПРЕСТОЛНИНА ГИ
ЗАСЕНИ ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАКЛУЧОЦИ

смета за завршен сè до оној момент кога земјите од Балканот и Украина нема да бидат вклучени во НАТО и во ЕУ.

Претседателите се согласија со констатацијата дека при соочувањето со идните предизвици ќе мора да се почитуваат интересите на Унијата, но и на националните интереси на земјите, кои се дел од процесот.

Централното прашање на Самитот беше енергијата и изградбата на соодветна инфраструктура, која ќе го заштити регионот од евентуални енергетски кризи во иднина, но тоа беше маргинализирано, бидејќи медиумите наметнаа други прашања.

"Учесниците на 15. Самит на претседателите на централноевропските земји, кој се одржа во Охрид, 2 и 3 мај 2008 година, расправаа за бројни актуелни прашања и предизвици, со кои се соочуваат нивните држави, регионот и ЕУ во целина", изјави претседателот на РМ, Бранко Црвенковски.

"По дводневната дискусија и темелната размена на мислења, можам да ви ги соопштам следните точки, како клучни пораки од Самитот. Интеграцијата во ЕУ и во НАТО нема остварлива политичка алтернатива за земјите кандидати и аспиранти. За таа цел, тие треба да ги засилат реформските напори, додека ЕУ треба да продолжи да им дава поддршка", потенцира Црвенковски.

"Во врска со напорите на Република Македонија, насочени кон целосна интеграција во НАТО, сите учесници беа едногласни дека нашата држава веќе ги има исполнето сите потребни критериуми за членство", истакна македонскиот шеф на државата.

На прашање на грчките новинари дали договорот за нафтоводот, кој од Русија преку Бугарија ќе оди до Грција, е закана за Македонија, македонскиот претседател одговори дека не само што тоа не претставува закана, туку и дека тој е од корист за сите земји од Балканот. Во врска со името, како пречка за македонската евроинтеграција, Црвенковски повторува дека Македонија е подготвена за фер компромис, што го докажа и пред Самитот на НАТО.

"Грција не може да ја прекрстува Македонија по свое наоѓање...", изјави Црвенковски.

КОСОВО ИЛИ СРБИЈА

Дводневниот Самит во Охрид не донесе спектакуларни решенија, но исто така, не ги одбегна наметнатите политички стапици.

"Ветото на Грција на приемот на Македонија во НАТО е неевропски потег и јас не го разбираам тоа", констатира чешкиот претседател Вацлав Клаус, еден од учесниците на Самитот.

Тоа доволно кажува дека проблемот со името на Република Македонија беше во фокусот на медиумите, но и косовското прашање, кое беше тема на Самитот, а ја актуелизираа новинарите од албанските редакции, кои беа заинтересирани зошто во Охрид не беше поканет косовскиот премиер Фатмир Сејдиу.

"Македонија не може да покани претседател на земја околу чија независност оваа држава нема изградено став", изјави домаќинот, претседателот на РМ, Бранко Црвенковски.

Д ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА ГО ЗАПОМНИЈА ОХРИД О" МОЖЕ ДА ПУКНЕ И

Тоа значи дека Косово останува да биде главен проблем и за државниците од Централна Европа, бидејќи многу од нив имаат спротивставено гледиште во однос на ова прашање. Заобиколувањето на меѓународното право и признавањето на независноста на Косово, одредени државници го оценија како политички преседан, кој нема да ги релаксира односите во регионот.

Како дел од ова комплексно прашање се наметна и проблемот околу демаркацијата на границата, која од техничко прашање стана предмет на пазарење или уцени.

Нашата северна граница, во делот кон Косово, се јавува како нова причина за затегнување на односите меѓу Србија и Македонија, но и во односите меѓу Скопје и Приштина.

"Србија го штити својот територијален интегритет и суверенитет со меѓународно прифатливи дипломатски и правни средства. Во процесот на демаркација на границата меѓу Србија и Македонија, на територијата на автономната покраина Косово и Метохија, УНМИК е задолжен да обезбеди присуство на претставници на српската држава", изјави српскиот претседател Борис Тадиќ, кој присуствуваше на Самитот во Охрид.

"Доколку Република Србија не ја признава независноста на Косово, сосема консеквентно на тоа е дека не го препушта правото на Приштина за демаркација на границата меѓу Косово и Македонија. И тоа е логичен пристап на Република Србија и на претседателот. Но, дали Белград има пристап и може да обезбеди свој претставник во Комисијата за разграничување", оцени македонскиот претседател на заедничката прес-конференција со колегата од Белград.

На маргините од Самитот учесниците оценија дека економските параметри, статистиката, бројките и другите показатели покажуваат дека Балканот се соочува со сериозен проблем предизвикан од сè понагласениот енергетски колапс, кој ќе ги осакати економијата и стандардот на граѓаните, кои живеат во напнатост и неизвесност, бидејќи сè повеќе се нагласува улогата на политиката.

Тие разговараа за прашањето за инфраструктурно поврзување, за кофинансирање во некоја идна атомска централа, за приклучување на "Јужниот поток" за гасификација и слично.

ПРЕЧКИ И ЗАПИРКИ

"Западниот Балкан не смее да остане црна дупка во Европа, а Европската унија мора да ги прими земјите од регионот кои имаат кандидатски статус", нагласи словенечкиот претседател Даниел Турк, кој во улога на претседавач на ЕУ, им ја пренесе пораката на лидерите на земјите од Централна Европа, кои во Охрид разговараа на теми поврзани со евроатлантските интеграциони процеси.

Словенечкиот претседател порача дека Македонија мора да најде решение за спорот со името.

"Проблемот со името, кој го имате со Грција не е нерешлив. Двете земји мора да вложат голем труд, да постигнат разумен компромис и да најдат фер решение. Спорот со името не смее да остане прашање без решение", оцени Турк.

Во исто време, тој во име на Унијата повика на фер и на демократски избори. "Македонија ќе биде во центарот на вниманието на меѓународната заедница и ова е моментот кога треба да се покаже дека ќе успеете", рече Турк.

Најголема поддршка за Македонија во спорот со Грција

изрази чешкиот претседател Вацлав Клаус, кој рече дека името не смее да биде никаква пречка. "Мора да се постигне заеднички пријателски договор меѓу двете страни и да се најде решение за проблемот. Ја разбираам и ја поддржувам македонската позиција во спорот", истакна во својот говор чешкиот државник.

Претседателот Бранко Црвенковски предупреди дека проблемот не е во Македонија, туку во Грција која својот личен интерес го става над интересот на ЕУ и на НАТО.

"Македонија не е подготвена да прифати нечиј едностран диктат и некој друг по своја и само своја волја да го одреди името за меѓународна употреба на нашата земја", оцени Црвенковски.

Премиерот Никола Груевски посочи дека Македонија ги исполни речиси сите реформи во процесот на евроатлантските интеграции и дека целта на државата остануваат НАТО и ЕУ.

"Македонија нема алтернатива за НАТО и за ЕУ. Политичката блокада од Грција е политика на блокада на интересите на НАТО и на ЕУ. Но, тоа нема да нè обесхрабри", изјави Груевски.

Тој истакна дека претстојните избори во Македонија ќе бидат фер и демократски и дека тие ќе бидат потврда за владеењето на демократијата во Македонија.

За разлика од него, хрватскиот претседател Стипе Месиќ беше скептичен во однос на изборите во Србија. Тој посочи дека, иако земјите од регионот целосно ѝ се посветени на Европската унија, сè уште постојат ретроградни сили кои не сакаат таква иднина.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia